



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Službeni vjesnik SR
Makedonije

Skopje
Lah 51

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Отгласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата за општественото книговодство 60802-603-1125

Петок, 23 јануари 1976

БЕЛГРАД

БРОЈ 3

ГОД. XXXII

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1976 година изнесува 120 динари — Редакција Улица Јована Ристика бр 1 Пошта бр 226 — Телефон централ 650-134 Уредништво 651-885 Служба за претплата 651-772 Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

16.

Врз основа на член 18 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ ОСНОВЕН КОНТЕН ПЛАН И ПОСЕБНИТЕ ОБРАСЦИ НА БИЛАНСОТ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за посебниот Основен контен план и посебните обрасци на билансот за осигурителните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/69 и 6/70) во точка 2 зборовите: „билансот на успешите на деловните средства“, и зборовите: „и во деловниот резултат во текот на годината“ се бришат, а заликата по зборовите: „во билансот на состојбата“ се заменува со зборот: „и“.

2. Во Основниот контен план за осигурителните организации се вршат следните измени и дополнења:

1) во групата на контата „11 — Побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето“ називите на контата „115 — Побарувања за дадени депозити по договори за реосигурување“, „116 — Побарувања по основ на порамнување на ризиците до 31 декември 1967 година“ и 117 — Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето“, се менуваат и гласат:

- „115 — Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето
- 116 — Побарувања над законскиот рок
- 117 — Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок“;

2) називот на групата на контата „16 — Односи со организациите на здружен труд“ се менува и гласи: „16 — Интерни финансиски односи“, а контото „160 — Односи со организациите на здружен труд по деловните средства“ и контото „165 — Односи со организациите на здружен труд по средствата на осигурувањето“, се заменуваат со шест нови конта, кои гласат:

- „160 — Побарувања од заедницата на осигурувањето
- 161 — Побарувања од заедниците на ризиците
- 162 — Побарувања од деловните единици во Југославија
- 163 — Побарувања од деловните единици во странство
- 164 — Побарувања од работната заедница
- 169 — Други интерни финансиски односи“;

3) називот на групата на контата „26 — Обврски по запрени придонеси и даноци и по други запирања“ се менува и гласи: „26 — Интерни финансиски односи“, а контото „260 — Обврски по запрени даноци

на промет“, контото „261 — Обврски по запрени придонеси од личните доходи“, контото „262 — Обврски по запрени други придонеси и даноци“ и контото „268 — Обврски по други запирања“, се заменуваат со шест нови конта, кои гласат:

- „260 — Обврски спрема заедницата на осигурувањето
- 261 — Обврски спрема заедниците на ризиците
- 262 — Обврски спрема деловните единици во Југославија
- 263 — Обврски спрема деловните единици во странство
- 264 — Обврски спрема работната заедница
- 269 — Други интерни финансиски односи“;

4) во групата на контата: „50 — Расходи на средствата на осигурувањето на животот“, по контото „502 — Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на осигурувањето на животот“ се додава ново konto, кое гласи:

- „503 — Трошоци на работењето на работната заедница во осигурувањето на животот“;

5) во групата на контата: „51 — Расходи на средствата на другите осигурувања“, по контото: „512 — Трошоци на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на другите осигурувања“ се додава ново konto кое гласи:

- „513 — Трошоци на работењето на работната заедница во другите осигурувања“;

6) во групата на контата: „53 — Расходи на средствата на реосигурувањето на животот“, по контото: „532 — Удел на реосигурувачите во трошоците на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на осигурувањето на животот“ се додава ново konto, кое гласи:

- „533 — Трошоци на работењето на работната заедница во реосигурувањето на животот“;

7) во групата на контата: „54 — Расходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата“, по контото: „542 — Удел на реосигурувачите во трошоците на утврдувањето и процената на штетите, регресните барања и судските трошоци на другите осигурувања во земјата се додава ново konto, кое гласи:

- „543 — Трошоци на работењето на работната заедница во реосигурувањето на другите организации во земјата“;

8) во групата на контата: „56 — Расходи на средствата на реосигурувањето на странски осигурителни организации (активни реосигурувања)“, по контото: „560 — Удел на реосигурувачите во ликвидирани штети на странски осигурувачи и реосигурувачи“ се додава ново konto, кое гласи:

- „563 — Трошоци на работењето на работната заедница во реосигурувањето на странски осигурителни организации“;

9) во групата на контата: „60 — Приходи на средствата на осигурувањето на животот“, по контото: „602 — Приходи по основ на удел во ликвидирани обврски од соосигурувањето и реосигурувањето на животот“ се додава ново konto, кое гласи:

„603 — Дел на премијата на осигурувањето на животот за намирување на трошоците на работењето на работната заедница“;

10) во групата на контата: „61 — Приходи на средствата на другите осигурувања“, по контото „612 — Приходи по основ на уделот во ликвидирани штети од соосигурувањето и реосигурувањето на другите осигурувања“ се додава ново konto, кое гласи:

„613 — Дел на премијата на другите осигурувања за намирување на трошоците на работењето на работната заедница“;

11) во групата на контата: „63 — Приходи на средствата на реосигурувањето на животот“, по контото „632 — Приходи по основ на уделот во ликвидирани обврски од реосигурувањето на животот“, се додава ново konto, кое гласи:

„633 — Дел на премијата на реосигурувањето на животот за намирување на трошоците на работењето на работната заедница“;

12) во групата на контата: „64 — Приходи на средствата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата“, по контото „642 — Приходи по основ на уделот во ликвидирани штети на реосигурувачите на другите осигурувања“, се додава ново konto, кое гласи:

„643 — Дел на премијата на реосигурувањето на другите осигурувања во земјата за намирување на трошоците на работењето на работната заедница“;

13) во групата на контата: „66 — Приходи од средствата на реосигурувањето на странските осигурителни организации (активни реосигурувања)“, по контото „660 — Техничка премија на реосигурувањето на странските осигурителни организации“ се додава ново konto, кое гласи:

„663 — Дел на премијата на реосигурувањето на странските осигурителни организации за намирување на трошоците на работењето на работната заедница“.

3. Во образецот Биланс на состојбата се вршат следните измени и дополненија:

во одделот Актива:

— во редниот број 94, називот на позицијата: „Побарувања за дадени депозити по договори за реосигурување“ се менува и гласи:

„Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето“;

— во редниот број 95, називот на позицијата „Побарувања по основ на порамнување на ризикот до 31 декември 1967 година“ се менува и гласи:

„Побарувања над законскиот рок“;

— во редниот број 96, називот на позицијата „Други побарувања од работите на осигурувањето, соосигурувањето и реосигурувањето“ се менува и гласи:

„Исправка на вредноста на побарувањата над законскиот рок“;

— во редниот број 97, бројот на контото и називот на позицијата се менуваат и гласат:

„160 — Побарувања од заедницата на осигурувањето“;

— по редниот број 97: „160 — Побарувања од заедницата на осигурувањето“ се додаваат пет нови редни броеви, кои гласат:

„97а 161 Побарувања од заедниците на ризиците
97б 162 Побарувања од деловните единици во земјата

97в 163 Побарувања од деловните единици во странство

97г 164 Побарувања од работната заедница

97д 169 Други интерни финансиски односи“;

во одделот Пасива:

— во редниот број 174, бројот на контото и називот на позицијата се менуваат и гласат:

„260 Обврски спрема заедницата на осигурувањето“;

— по редниот број 174: „260 Обврски спрема заедницата на осигурувањето“, се додаваат пет нови редни броеви, кои гласат:

„174а 261 Обврски спрема заедниците на ризиците
174б 262 Обврски спрема деловните единици во земјата

174в 263 Обврски спрема деловните единици во странство

174г 264 Обврски спрема работната заедница

174д 269 Други интерни финансиски односи.“

4. Образецот Биланс на успехот на деловните средства се брише.

5. Во образецот Биланс на успехот на средствата на осигурувањето се вршат следните измени и дополненија:

во одделот: „А. Средства на осигурувањето и соосигурувањето“:

— по редниот број 1: „600, 601, 610, 611 Техничка премија на осигурувањето и соосигурувањето“ се додава нов реден број, кој гласи:

„1а 603, 613 Дел на премијата на осигурувањето за намирување на трошоците на работењето на работната заедница“;

— по редниот број 16: „582, 583 Ликвидирани штети од резервата на штетите во 1967 година со трошоците на процената“ се додава нов реден број, кој гласи:

„16а 503, 513 Трошоци на работењето на работната заедница во осигурувањето“;

во одделот: „Б. Средства на реосигурувањето“:

— по редниот број 42: „630, 640, 641, 660 Техничка премија на реосигурувањето“ се додава нов реден број, кој гласи:

„42а 633, 643, 663 Дел на премијата на реосигурувањето за намирување на трошоците на работите на работењето на работната заедница“;

— по редниот број 52: „532, 542 Удели на реосигурувачите во трошоците на процената на штетите, регресните барања и судските трошоци“ се додава нов реден број, кој гласи:

„52а 533, 543, 563 Трошоци на работењето на работната заедница во реосигурувањето“.

6. Образецот Деловен резултат во текот на годината се брише.

7. Оваа одлука ќе се применува и при составувањето на завршната сметка за 1975 година.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 10

15 јануари 1976 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Антон Вратуша, с. р.

17.

Врз основа на член 19 од Законот за книговодството на организациите на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 48/68, 56/69, 71/72 и 32/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ
И РОКОВИТЕ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБА-
РУВАЊАТА И ОБВРСКИТЕ**

Член 1

Во Правилникот за начинот и роковите за усогласување на побарувањата и обврските („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75) во член 2 став 2 зборовите: „на праќањето на изводот од отворените ставки“ се заменуваат со зборовите: „на поднесувањето на завршната сметка“.

Член 2

Член 8 се менува и гласи:

„Банките вршат усогласување на побарувањата и обврските по основ на каматите и надоместите за банкарските услуги врз основа на изводите од отворените ставки или каматниот лист, потпишани од овластените претставници на доверителите и должниците.“

Член 3

Во член 9 зборовите: „(штедни влогови, жиро-сметки тековни сметки, потрошувачки кредити, кредити за станбена изградба, девизни сметки на граѓани)“ се бришат.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-647/1
16 јануари 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ с. р.

18.

Врз основа на член 62 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи пропишува

**У П А Т С Т В О
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕНИ СТРАНКИ
ПЕЧАТЕНИ РАБОТИ И ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА
ЈАВНО ИНФОРМИРАЊЕ И МАСОВНО КОМУ-
НИЦИРАЊЕ**

1. Странските печатени работи и други средства за јавно информирање и масовно комуницирање одземени според чл. 14, 20 и 23 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија (во натамошниот текст: Законот) се уништуваат комисиски по правосилноста на решението за одземањето на тие работи (член 61 од Законот).

2. За уништувањето на одземените странски печатени работи и други средства за јавно информирање и масовно комуницирање комисисјата поста-

пува записник во три примероци. Во записникот се внесуваат називот на одземената странска печатена работа, односно друго средство за јавно информирање и масовно комуницирање, неговиот број и датум, видот, бројот на уништените примероци, како и начинот на кој се уништени. Еден примерок од записникот, заедно со еден примерок од одземената странска печатена работа или друго средство за јавно информирање и масовно комуницирање, се доставува до органот определен со пропис на републиката, односно на автономната покраина, а два примерока од записникот се чуваат кај органот што го донесол решението за одземањето на тие работи. Записникот и еден примерок од одземената печатена работа или друго средство за јавно информирање и масовно комуницирање се чуваат најмалку пет години.

3. Органот надлежен за донесување на решението од член 61 на Законот води список на одземените работи.

Во списокот на одземените работи се внесуваат следните податоци:

1) за странските печатени работи одземени според член 14 на Законот:

— називот, бројот и датумот на печатената работа, името и презимето на авторот, бројот и датумот на печатењето и бројот на одземените примероци;

— бројот и датумот на решението за забрана на внесувањето и растурањето;

— бројот и датумот на решението за одземањето и назначување на законскиот основ за одземањето;

2) за копии на странски филм одземени според член 20 на Законот:

— називот на филмот, називот на производителот, името и презимето на авторот, темата на филмот, јазикот на кој филмот е снимен, техниката на снимањето и должината на филмот;

— бројот и датумот на решението за забрана на внесувањето, односно за забрана на прометот и јавното прикажување;

— бројот и датумот на решението за одземањето и назначување на законскиот основ за одземањето;

3) за странски телевизиски филм и друг материјал, средства и предмети од странско потекло, одземени според член 23 на Законот:

— називот на филмот, другиот материјал, средството или предметот, називот на производителот и бројот на одземените примероци;

— бројот и датумот на решението за забрана на: емитирањето преку телевизија на странски филм, друг странски видеоматеријал, или аудитивен материјал; емитирањето преку радио на странски аудитивен материјал; внесувањето, растурањето и јавното репродуцирање на странски дијапозитиви, фонограми, видеограми и други слични средства; внесувањето и растурањето на странски филмови за приватно прикажување; внесувањето, растурањето и јавната употреба на значки и други предмети од странско потекло;

— бројот и датумот на решението за одземањето и назначување на законскиот основ за одземањето.

Во списокот на одземените работи се внесува и забелешка за уништувањето на записникот од точка 2 на ова упатство.

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 65-2-33/9
12 декември 1975 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи
Фрањо Херлевиќ, с. р.

19.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за воените судови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/69), сојузниот секретар за народна одбрана донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА АРБИТРИТЕ НА ВОЕНАТА СТОПАНСКА АРБИТРАЖА ПРИ СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА ЗА 1976 ГОДИНА

За арбитри на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна одбрана за 1976 година се именуваат:

- 1) Илиќ Горѓе, полковник на правната служба во Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена, кој истовремено се определува и за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;
- 2) Јовановиќ д-р Илија, полковник на правната служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана, кој истовремено се определува и за заменик-претседател на Воената стопанска арбитража;
- 3) Антонијевиќ д-р Зоран, професор на Правниот факултет во Белград;
- 4) Цариќ д-р Славко, професор на Правниот факултет во Нови Сад;
- 5) Ѓуровиќ д-р Радомир, професор на Правниот факултет во Белград;
- 6) Финжгар д-р Алојз, професор на Правниот факултет во Љубљана;
- 7) Гамулин Тонко, капетан на долгата пловидба во Јадранска слободна пловидба, Сплит;
- 8) Јањиќ д-р Миодраг, виш правен советник на Институтот за споредбено право во Белград;
- 9) Јовановиќ д-р Миодраг, полковник на финансиската служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 10) Коруноски Слободан, потполковник на интендантската служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 11) Лекиќ Урош, полковник на финансиската служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 12) Лозо д-р Богдан, професор на Правниот факултет во Сараево;
- 13) Марковиќ д-р Мило, професор на Економскиот факултет во Титоград;
- 14) Милиќ Бора, воен службеник I класа на правната служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 15) Омахен Иван, дипломиран инженер, полковник на градежната служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 16) Протиќ Стратос, секретар на Надворешно-трговската арбитража при Стопанската комора на Југославија;
- 17) Пухан д-р Иван, професор на Правниот факултет во Скопје;
- 18) Ромац д-р Анте, професор на Правниот факултет во Загреб;
- 19) Соколовиќ Витомир, потполковник на правната служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;
- 20) Станишиќ Радивој, дипломиран инженер, професор на Машинскиот факултет во Сараево;
- 21) Стојановиќ Андрија, дипломиран економист, потпретседател на Стопанската комора за град Белград;
- 22) Стрезовски д-р Стрезо, професор на Правниот факултет во Скопје;
- 23) Шнајдер Златко, директор на Извозно претпријатие „Кемикалија“, Загреб;

24) Шпадиер Борислав, дипломиран правник, директор на Секторот за правни работи на „Интерекспорт“, Белград;

25) Тарановски Трајко, полковник на финансиската служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

26) Темали Рикард, дипломиран машински инженер, граѓанско лице на служба во Сојузниот секретаријат за народна одбрана;

27) Тришар Грегор, помошник-генерален директор на Осигурителен завод „Сава“, Љубљана;

28) Воиновиќ Воин, генерален директор на Претпријатието „Гранекспорт“, Белград.

Р.в.п. бр. 7

12 јануари 1976 година

Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

20.

Врз основа на чл 16, 19 и 62 точка 14 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и на народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 36/75), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНАТА СТАПКА НА КРЕДИТИТЕ ШТО СЕ ДАВААТ ОД СРЕДСТВОТА НА ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматната стапка на кредитите што се даваат од средствата на примарната емисија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/73, 19/75 и 58/75) во точка 1 став 2, во одредбата под б по зборот: „територијата“ се додаваат зборовите: „на Социјалистичка Република Црна Гора и на територијата“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О бр. 86

15 јануари 1976 година

Белград

Претседател на Советот на
гувернерите
генерал на Народната банка на
Југославија,
Бранислав Чолановиќ, с. р.

21.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА КАРТОНСКИ БУРИЊА

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 29 април 1975 година

склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за картонски буриња, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 10%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 4621 од 29 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: Дрвно индустриско претпријатие „Стеван Филиповиќ“ — Велево

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Милан Благојевиќ“ — Лучани, „Југодрво“ — Белград и „Леснина“ — Љубљана

22.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЛУТИНГ И ШРЕНЦ ХАРТИЈА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 25 јуни 1974 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за флутинг и шренц хартија, со тоа што производителските организации на здружениот труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

	до 15 мај 1975 година	од 16 мај 1975 година
1) флутинг хартија, 112-127 gr/m ² , во ма- кари до	6,20 дин/kg	5 дин/kg
2) шренц хартија, 130-180 gr/m ² , во ма- кари до	5 дин/kg	3,76 дин/kg

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1717 од 29 декември 1975 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот утврден во Спогодбата.

Претставници на производителите: Загребачка творница папира — Загреб, Фабрика омотног папира и амбалаже „Фона“ — Владичин Хан, Комбинат „Белишке“ — Белишке, „Комуна“ — Скопје, Београдски издавачко-графички завод — Белград, Папирница „Количево“ — Количево, Творница целулозе и папирја „Гуро Салај“ — Кршко, „Станоје Аксик“ — Липљан и Фабрика дрвеначе и папира — Чачак.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Авала“ — Белград, „Душан Петронијевиќ“ — Крушевац, „Ивица Ловинчиќ“ — Загреб, „Графика“ — Загреб, Комбинат „Белишке“ — Белишке, „Станоје Аксик“ — Липљан, „Натрон“ — Маглај, Фабрика омотног папира и амбалаже „Фона“ — Владичин Хан, Картонажна товарна — Љубљана и Комбинат „Било Калник“ — Копривница.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Буџетот на федерацијата за 1976 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1976 ГОДИНА

Во член 4, во Разделот 46. Сервис за одржување на објектите за потребите на репрезентација на сојузните органи, во ставка Основна намена 14 — Нестопански инвестиции, колона 3 Градежни работи, во колона 1 треба да стои бројот: „815а“, а во колона 2 — бројот: „14-2-21“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 21 јануари 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Уредбата за водење матични книги во дипломатските и конзуларните претставништва на Југославија во странство и за издавање изводи и уверенија врз основа на тие книги, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/75, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА УРЕДБАТА ЗА ВОДЕЊЕ МАТИЧНИ КНИГИ ВО ДИПЛОМАТСКИТЕ И КОНЗУЛАРНИТЕ ПРЕТСТАВНИШТВА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО И ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДИ И УВЕРЕНИЈА ВРЗ ОСНОВА НА ТИЕ КНИГИ

Во образецот бр. 5 исправената линија повлечена помеѓу втората и третата колона да се брише до петта рубрика (Податоци за родителите).

Во образецот бр. 6 исправената линија повлечена помеѓу втората и третата колона треба да се брише до третата рубрика (Презиме и име).

Во образецот бр. 8 наместо зборовите: „член 57“ треба да стои: „член 58“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 8 јануари 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Решението за измени на Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОНИСКИ ЦАРИНСКИ СТАПКИ НА УВОЗ НА ОДРЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точка 1 под 1 наместо броевите: „84.08, 84.59“ треба да стои: „84.08/1а и б, 84.59/1“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 јануари 1976 година.

По извршеното споредување со изворниот текст, е утврдено дека во текстот на Правилникот за измена на Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни и слушни помагала и помагала за овозможување гласен говор објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/75, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, СТАНДАРДИТЕ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И РОКОВИТЕ ЗА ТРАЕЊЕ ЗА ОЧНИ И СЛУШНИ ПОМАГАЛА ЗА ОВОЗМОЖУВАЊЕ ГЛАСЕН ГОВОР

Во член 9 став 2 од Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни и слушни помагала и помагала за овозможување гласен говор, што е изменет со член 1 од Правилникот за измена на Правилникот за индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни и слушни помагала и помагала за овозможување гласен говор, по зборот: „пречник“ наместо зборот: „од“ треба да стои зборот: „до“.

Од Сојузниот секретаријат за народна одбрана, Белград, 12 јануари 1976 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателот на Републиката донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ

I

Се отповикува

Драган Бернардиќ од должноста извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес.

II

Се назначува

Момчило Вучековиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр. 30

31 декември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 42 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЈАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈА НА СОРАБОТКАТА ПОМЕГУ ЈУГОСЛАВИЈА И СОВЕТОТ ЗА ВЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

За претседател на Комисијата на Сојузниот извршен совет за координација на соработката помеѓу Југославија и Советот за взаемна економска помош (СЕВ) се именува д-р Слободан Глигоријевиќ, член на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 992/75

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 2 од Спогодбата помеѓу владата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Советот за взаемна економска помош за учеството на СФРЈ во работата на органите на СЕВ, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СФРЈ ПРИ СОВЕТОТ ЗА ВЗАЕМНА ЕКОНОМСКА ПОМОШ (СЕВ)

За постојан претставник на СФРЈ при Советот за взаемна економска помош (СЕВ) се именува д-р Слободан Глигоријевиќ, член на Сојузниот извршен совет.

Е. п. бр. 993/75

27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с. р.

Врз основа на член 6 од Уредбата за Сервисот за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/75), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

За директор на Сервисот за одржување на објектите за потребите за репрезентација на сојузните

органи се назначува Горѓе Васариќ, сегашен директор на тој Сервис.

Е. п. бр. 996/75
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА СО ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

Се разрешуваат од функцијата член на Сојузниот комитет за економска соработка со земјите во развој Димитрие Тасиќ и Горѓие Вукмановиќ, а за членови на тој комитет се назначуваат Александар Богоев, вицегувернер на Народната банка на Југославија, Авдул Купрејовиќ, член на Извршниот совет на СР Црна Гора и Морина Шани, член на Извршниот совет на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Е. п. бр. 997/75
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за сообраќај и врски инж. Петар Јовановиќ, а за член на тој комитет се назначува Зоран Настиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и републички секретар за сообраќај и врски.

Е. п. бр. 998/75
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43а од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД И ВРАБОТУВАЊЕ, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за труд и вработување Будимир Вукашиновиќ, а за член на тој комитет се назначува Милијан Поповиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и републички секретар за труд.

Е. п. бр. 999/75
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ИНДУСТРИЈА, ШТО СЕ НАЗНАЧУВААТ ОД РЕДОТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА СООДВЕТНИТЕ РЕПУБЛИЧКИ И ПОКРАИНСКИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија инж. Драгомир Милоевиќ, а за член на тој комитет се назначува м-р Милојко Вељовиќ, член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и републички секретар за стопанство.

Е. п. бр. 1000/75
27 декември 1975 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71, 54/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК-СЕКРЕТАР НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ЗАКОНОДАВНИ И ПРАВНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник-секретар на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за

законодавни и правни работи Мирослав Наглич,
поради заминување на друга должност.

Е. п. бр. 7/76
7 јануари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

Врз основа на член 43 од Законот за организа-
цијата и делокругот на сојузните органи на упра-
вата и на сојузните организации („Службен лист
на СФРЈ“, бр. 32/71, 51/71, 67/72 и 21/74), Сојузниот
извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗ- НИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За потсекретар во Сојузниот секретаријат
за правосудство и организација на сојузната управа
се назначува Душан Јосиповиќ, досегашен потсек-
ретар во Генералниот секретаријат на Сојузниот
извршен совет.

Е. п. бр. 8/76
7 јануари 1976 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедик, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ- ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликуваат:

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

— по повод шеесетипетгодишнината на животот,
долгогодишната револуционерна и литературна рабо-
та а за извонредни поетски и други литерарни дела
што ја збогатиле југословенската литература и да-
доа значаен придонес за нашата Народноослободителна
борба и Револуција

Куленовиќ Скендер;

— по повод шеесетгодишнината на животот и дол-
гогодишната револуционерна работа, а за особени
заслуги во јакнењето на свеста на нашите граѓани
во борбата за слобода и независност на земјата, ка-
ко и за придонесот за политиката на мирољубивата
соработка и пријателските односи помеѓу Соција-
листичка Федеративна Република Југославија и
другите држави

Јурјевиќ Марина Анте-Баја.

Бр. 122
1 септември 1975 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
16. Одлука за измени и дополненија на Одлу- ката за посебниот Основен контен план и посебните образци на билансот за осигу- рителните организации — — — — —	57
17. Правилник за измени на Правилникот за начинот и роковите за усогласување на по- барувањата и обврските — — — — —	59
18. Упатство за постапување со одземени странски печатени и други средства за јавно информирање и масовно комуници- рање — — — — —	59
19. Решение за утврдување на листата на ар- битрите на Воената стопанска арбитража при Сојузниот секретаријат за народна од- брана за 1976 година — — — — —	60
20. Одлука за дополние на Одлуката за ка- матната стапка на кредитите што се даваат од средствата на примарната емисија — — — — —	60
21. Спогодба за промена на затечените цени за картонски буриња — — — — —	60
22. Спогодба за промена на затечените цени за флутинг и шпенц хартија — — — — —	61
Исправка на Буџетот на федерацијата за 1976 година — — — — —	61
Исправка на Уредбата за водење матични кни- ги во дипломатските и конзуларните прет- ставништва на Југославија во странство и за издавање изводи и уверенија врз основа на тие книги — — — — —	61
Исправка на Решението за измени на Реше- нието за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи — — — — —	61
Исправка на Правилникот за измена на Пра- вилникот за индикациите, стандардите за материјали и роковите за траење за очни и слушни помагала за овозможување гла- сен говор — — — — —	62
Укази — — — — —	62
Назначувања и разрешувања — — — — —	62
Одликувања — — — — —	64
Меѓународни договори — — — — —	41